


Демократската партија на Албанците, предводена од лидерот Мендух Тачи, не ја прифати нашата официјална покана за рамноправно политичко и медиумско претставување на изборната програма, која беше соодветно испратена на 6 мај до партискиот Изборен штаб.

Редакцијата "Македонско сонце" до последен момент коректно го очекуваше нивниот одговор на неколкуте адресирани прашања, меѓутоа портпаролот на ДПА, секогаш беше резервиран или калкулираше со непрецизни одговори, надевајќи се дека нашата покана за медиумското прикажување на изборната програма на ДПА, сами ќе ја повлечеме. Но, тоа не го сторивме.

Играњето "расипан телефон" всушност ни даде целосен одговор - кој ескивира и кој се крие од околото на јавноста. Сметаме дека на овој начин не само што се нарушува сегашната позиција на ДПА, туку уште повеќе се девалвира рејтингот и улогата на лидерот Мендух Тачи.



"РАСИПАН НЕ ГО КРЕВА РЕЈТИНГ

3. Коалицијата со ВМРО-ДПМНЕ ја градејте на долги патеки, дали има шанси да се продолжи со соработката, иако меѓународниот фактор се обидува да Ви ги заплетка политичките конци?
4. Како е Вашето размислување во однос на влијанието на меѓународниот фактор, кој во процесот на формирањето на последната Влада на РМ употреби непримерени или уценувачки мерки?
5. Каков е ставот на ДПА во однос на прашањето за името, односно поставувањето на евентуален референдум за него?
6. Ова се први избори на кои Вие ја водите ДПА. Имено, довчерашниот лидер Арбен Цафери по наследство Ви остави здрава партија и уште поголем завет!?
7. Вие се залагате за фер и демократски избори, а на терен сепак има пукотиници, од кои како партија се дистанцирате. Како ова ќе се одрази врз оценката на изборите?
8. Во што ќе се разликувате од Вашиот политички противник ДУИ, односно како електоратот ќе ги препознае Вашите владини резултати?

Однапред, Ви благодариме

новинар Кокан СТОЈЧЕВ
e-mail kokan@makedonskosonce.com

Скопје
6.5. 2008 година

Главен и одговорен уредник



Со ова се нарушуваат елементарните односи кон деветата сила во Република Македонија. Начинот на кој ДПА избра да тактизира значи уназадување на демократијата во земјава. ДПА ќе мора што побрзо да се престоори или да пронајде нов модус за комуникација со медиумите, бидејќи тие придонесоа за сегашната позиција на партијата кај електоратот.

Имено, не треба да се заборави дека информативните гласила се силен фактор за зголемувањето на рејтингот на партиите, но и модулатор за креирањето на кариерата на лидерите.

Всушност, нема подобни и неподобни медиуми. Ваквата поделба е завршена. И покрај сè, Редакцијата и натаму останува отворена за соработка. Ги презентираме нашите прашања, а објавуваме и фотографии од партиските митинзи.

ТЕЛЕФОН" ПАРТИСКИОТ

